



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

ЗАПИСНИК

за предавање на изборен материјал од Универзитетската изборна комисија
на Изборната комисија на единицата

_____ (единица на УКИМ)

Универзитетската изборна комисија на Изборната комисија на единицата
на _____ година ѝ го предаде следниов
доверлив изборен материјал:

1. _____
(со број и со зборови)

гласачки ливчиња за избор на ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје колку
што има запишано избирачи во Избирачкиот список на единицата.

2. _____ Записници
(со број и со зборови)

3. _____ Извештај
(со број и со зборови)

4. _____ Избирачки список на _____
(со број и со зборови) (единица на УКИМ)

5. _____ Листа на кандидати
(со број и со зборови)

6. _____ Известување за просторијата за гласање
(со број и со зборови)

Присутниот овластен набљудувач од кандидат за ректор проф.
_____, ги изнесе следниве забелешки за предавањето на изборниот
материјал:

Бул. Гоце Делчев бр. 9, 1000 Скопје, П.Ф.576

Република Северна Македонија

телефон +389 2 3293 293

факс +389 2 3293 202

ректор + 389 2 3293 200

www.ukim.edu.mk



**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**

Предавањето на изборниот материјал е завршено во _____ часот во

_____ (место и датум)

**Примил:
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Изборната комисија на
единицата**

(име, презиме и потпис)

М.П.

**Предал:
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Универзитетската изборна комисија**

(име, презиме и потпис)

М.П.

Членови на Изборна комисија на единицата:

1. _____,

2. _____,

3. _____,

4. _____

(име и презиме и своерачен потпис)

**Присутен овластен набљудувач
од кандидатот за ректор проф. _____
(се евидентира неговото присуство, а не го потпишува Записникот)**

(име и презиме)